

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка и Годишните финансиски извештаи на
Стопанска банка АД - Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2019

Врз основа на член 26 од Статутот на Стопанска Банка Ад - Скопје (С.О. бр.399/04.03.2020 година, пречистен текст), Собранието на акционери на Стопанска Банка Ад - Скопје, на седницата одржана на -----2020 година, донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка и Годишните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2019

1. Годишната сметка и Годишните Финансиски извештаи (Биланс на состојба и Биланс на успех) на Стопанска банка АД – Скопје за 2019 година, се усвојуваат како што следува:

	<u>(во 000 денари)</u>
- Вкупно средства	99.687.500
- Вкупно обврски и капитал	99.687.500
- Вкупно приходи	6.189.585
- Вкупно расходи	3.544.380
- Добивка	2.645.205

2. Се утврдува следната структура на вкупните средства и вкупните обврски и капитал, со состојба на 31.12.2019 година:

СРЕДСТВА	<u>(во 000 денари)</u>
- Парични средства и парични еквиваленти	21.846.069
- Средства за тргување	3.763
- Кредити на и побарувања од банки	243.333
- Кредити на и побарувања од други комитенти	66.498.099
- Вложувања во хартии од вредност	8.692.169
- Нематеријални средства	125.463
- Недвижности и опрема	847.631
- Останати побарувања	1.430.973
ВКУПНО СРЕДСТВА	99.687.500

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	<u>(во 000 денари)</u>
- Депозити на банки	258.236
- Депозити на други комитенти	82.857.540
- Обврски по кредити	214.344
- Останати обврски	1.099.129
Вкупно обврски	84.429,249
- Основачки капитал	3.511.242
- Резерви	855.925
- Задржана добивка	10.891.084
Вкупно капитал	15.258.251
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	99.687.500

3. Врз основа на податоците од точка 1 на оваа Одлука структурата на остварените вкупни приходи и расходи е следна:

	<u>(во 000 денари)</u>
А. ВКУПНО ПРИХОДИ	<u>6.189.585</u>
- Приходи од камата	4.206.816
- Приходи од провизии и надомести	1.262.912
- Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	527.080
- Останати приходи	192.777
Б. ВКУПНО РАСХОДИ	<u>3.544.380</u>
- Расходи од камати	595.762
- Расходи од провизии и надомести	437.122
- Нето загуба од тргување	1.853
- Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето основа	763.510
- Трошоци за вработените	850.367
- Останати расходи	895.766

4. Остварената добивка пред оданочување во 2019 година се утврдува во износ од 2.645.205 илјади денари.

Остварената добивка се распоредува за:

	<u>(во 000 денари)</u>
- Данок од добивка	274.076
- Нераспределена добивка	2.371.129

5. Нераспределената добивка ќе биде распределена со посебна Одлука за распределба на добивката за 2019 година.

6. Образецот Биланс на состојба и Биланс на успех за 2019 година е составен дел на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува на сила на денот на донесувањето.

С.О. бр.
-----, 2020 година
Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Финансиските извештаи на Стопанска Банка АД – Скопје за 2019 година се составени согласно Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија”), пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст (“НБРСМ”) и која е во примена од 2018 година.

Структурата на средствата и обврските и капиталот, како и на приходите и расходите е следната:

I. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Вкупните средства на ниво на Банката изнесуваат 99.687.500 илјади денари.

Според учеството на поделни категории во вкупните средства, состојбите се следни:

	%
- Парични средства и парични еквиваленти	21,91
- Средства за тргување	0,01
- Кредити на и побарувања од банки	0,24
- Кредити на и побарувања од други комитенти	66,71
- Вложувања во хартии од вредност	8,72
- Нематеријални средства	0,12
- Недвижности и опрема	0,85
- Останати побарувања	1,44

Структурата на обврските и капиталот, според висината на учеството на поделните категории е следната:

	%
- Депозити на банки	0,26
- Депозити на други комитенти	83,12
- Обврски по кредити	0,22
- Останати обврски	1,10
- Основачки капитал	3,52
- Резерви	0,86
- Задржана добивка	10,92

Иницијално запишаниот акционерскиот капитал на Банката на 31.12.2019 година, без земање во предвид на задржаната (акумулиран кумулативна) добивка и добивката остварена за 2019 година, изнесува 3.511.242 илјади денари.

II. БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

Во деловната 2019 година остварени се вкупни приходи во износ од 6.189.585 илјади денари и вкупни расходи од 3.544.380 илјади денари, со што е остварена добивка од 2.645.205 илјади денари.

Вкупни приходи

Во структурата на вкупните приходи учеството на поделните категории приходи е следно:

	%
- Приходи од камата	67,97
- Приходи од провизии и надомести	20,40
- Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	8,52
- Останати приходи	3,11

Вкупни расходи

Во структурата на вкупните расходи учеството на поделните категории расходи е следна:

	%
- Расходи од камати	16,81
- Расходи од провизии и надомести	12,34
- Нето загуба од тргување	0,05
- Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето основа	21,54
- Трошоци за вработените	23,99
- Останати расходи	25,27

Добивка и распределба на добивката

Во деловната 2019 година, Банката оствари добивка пред оданочување во износ од 2.645.205 илјади денари.

Согласно законската регулатива од добивката пред оданочување извршена е пресметка на данок од добивка во износ од 274.076 илјади денари по што останува нераспределена добивка во износ од 2.371.129 илјади денари, која ќе се распредели со посебна Одлука за распределба на добивката за 2019 година.

Имајќи го предвид даденото образложение предлагаме Собранието на акционери да ја усвои предложенат Одлука.

Скопје, Мај, 2020

Надзорен одбор

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На ден 31 декември 2019

	(Во илјади денари)	
	2019	2018
СРЕДСТВА		
Парични средства и парични еквиваленти	21.846.069	19.296.328
Средства за тргување	3.763	5.616
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	243.333	197.089
Кредити на и побарувања од други комитенти	66.498.099	63.664.180
Вложувања во хартии од вредност	8.692.169	5.869.943
Вложувања во придружени друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	33.123	-
Останати побарувања	1.355.825	454.474
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	42.025	68.969
Нематеријални средства	125.463	101.084
Недвижности и опрема	847.631	883.904
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Вкупно средства	99.687.500	90.541.587
ОБВРСКИ		
Обврски за тргување	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банките	258.236	159.504
Депозити на други комитенти	82.857.540	76.002.374
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	214.344	296.455
Субординирани обврски	-	-
Посебна резерва и резервирања	79.918	128.364
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	95.126
Одложени даночни обврски	-	-
Останати обврски	1.019.211	930.114
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Вкупно обврски	84.429.249	77.611.937
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
Запишан капитал	3.511.242	3.511.242
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	24.552	84.683
Останати резерви	831.373	831.373
Задржана добивка	10.891.084	8.502.352
Вкупно капитал и резерви	15.258.251	12.929.650
Вкупно обврски и капитал и резерви	99.687.500	90.541.587
Потенцијални обврски	13.976.657	14.191.047
Потенцијални средства	-	-

БИЛАНС НА УСПЕХ
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

	(Во илјади денари)	
	2019	2018
Приходи од камата	4.206.816	4.509.860
Расходи за камата	(595.762)	(682.760)
Нето-приходи/(расходи) од камата	3.611.054	3.827.100
Приходи од провизии и надомести	1.262.912	1.109.285
Расходи за провизии и надомести	(437.122)	(366.829)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	825.790	742.456
Нето-приходи од тргување	(1.853)	1.940
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	91.300	105.173
Останати приходи од дејноста	527.080	561.142
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето- основа	(763.510)	(531.646)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	101.477	117.038
Трошоци за вработените	(850.367)	(869.802)
Амортизација	(136.719)	(137.831)
Останати расходи од дејноста	(759.047)	(747.489)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка пред оданочување	2.645.205	3.068.081
Данок на добивка	(274.076)	(321.735)
Добивка за финансиската година	2.371.129	2.746.346
Заработка по акција		
Основна заработка по акција (во денари)	135,80	157,30
Разводнета заработка по акција (во денари)	135,80	157,30